

Здружението **ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје** продолжува да делува, со соодветни прилагодувања заради заштита на нашите клиенти и на вработените и ангажираните лица, и во периодот во којшто се на сила мерките на Владата на Република Северна Македонија за **заштита и спречување на преносот на новиот корона вирус**.

Ги реализираме нашите основни услуги:



Редовни услуги за **поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – врсничка и психосоцијална поддршка**, вклучувајќи и помош во **подигнувањето на антиретровирусната терапија** и помош за **прехранбени и хигиенски производи** за лица со ХИВ во неповолна социјална положба.



Услуги за ХИВ тестирање, бесплатно и анонимно, (со фокус на клучните групи засегнати од ХИВ) – секоја среда од 12:00 до 15:00 часот – при што применуваме дополнителни мерки за спречување на евентуален пренос на корона вирусот. **Работиме со закажување на телефоните: (02) 3129 200 и 078 23 56 32.**

Што дополнително преземаме во кризата со КОВИД-19:



Даваме **логистичка поддршка** на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во врска со доставувањето на антиретровирусната терапија за пациентите со ХИВ-инфекција – со цел да се обезбеди соодветна и доволна залиха на лекови кај луѓето што живеат со ХИВ и да се намали потребата од посета на здравствените институции, што е во согласност со препораките на Светската здравствена организација.



Подготвуваме и прилагодуваме информативни и **едукативни материјали** од веродостојни извори за тоа како КОВИД-19 може да влијае врз луѓето што живеат со ХИВ, како да се заштитат и на што треба да обрнат внимание.



Издадовме превод на инфографикот „**Што треба да знаат луѓето што живеат со ХИВ за ХИВ и КОВИД-19**“ од Програмата за ХИВ на Обединетите нации (УНАИДС), прилагоден на македонскиот контекст во печатена и дигитална форма, којшто го дистрибуираме до корисниците на нашите услуги и другите лица што живеат со ХИВ.



Даваме дополнителни проверени **информации и советување за луѓето што живеат со ХИВ и другите корисници** на нашите услуги во врска со мерките за заштита од КОВИД-19 и одржувањето на здравјето и благосостојбата во условите на ограничено движење.